

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 6 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЧИЈ УПИС Е НЕЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВО РЕГИСТРИТЕ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат, видовите и количините на семенски и саден материјал на определени видови наменети за лична употреба на производителите чиј упис е незадолжителен во регистрите на снабдувачи на семенски и саден материјал.

Член 2

Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- мал производител е правно или физичко лице, кое се занимава со производство на земјоделски растенија и кое ги исполнува условите од член 4 од овој правилник и
- производствен имот е организациона и работна целина на: земјоделско земјиште, објекти и работна сила, кои производителот ги употребува за производство на семе од земјоделски растенија за свои потреби.

Член 3

(1) Видови на земјоделски растенија наменети за производство за лична употреба кои се произведуваат од мали производители се:

а) житни растенија:

пченка, пченица, 'рж, тритикале, јачмен, овес и др.

б) фуражни растенија:

луцерка, еспарзета и др.

в) растенија за производство на масло и влакно:

сончоглед, маслодавна репка, репа и др.

г) градинарски растенија:

пиперка, домати, диња, лубеница, зелка и др.

д) компир:

обичен компир.

(2) Видовите на земјоделски растенија наведени во став 1 на овој член, не се однесуваат за хибридните сорти.

Член 4

Малите производители, не се запишуваат во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал, доколку, на својот производствен имот произведуваат семенски материјал за свои потреби на површина до 100 m² во затворен простор или 1000 m² на отворен простор.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видовите и количините на семе и саден материјал на одделни видови наменети за лична потреба на производителите чиј упис е незадолжителен во регистрите на снабдувачи на семенски и саден материјал. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-300/3
30 ноември 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.